

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

Назив на закон: Закон за јавна чистота

Субјекти на надзор:

Надлежна инспекциска служба: Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат при Општина Радовиш - Одделение за градежна, комунална и инспекција и инспекција за сообраќај и патишта

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
Назив на глава / оддел од прописот: _____					
Член 7	Дали давателот на комуналните услуги обезбеди редовно и квалитетно одржување на јавната чистота и чистење на снегот на јавни површини во зимски услови	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 29 Став 1	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 7 Став 7 и 9	Дали давателот на комуналните услуги одржување на јавна чистота ја врши без поседување на дозвола (членови 7 и 9 став (2))	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 29 Став 2	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 14 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 16 и Членот 14-а	Дали заради обезбедување на јавна чистота на јавните површини е забрането: 1- фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други отпадоци освен на местата определени за таа намена, 2- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на дејности покрај садовите за собирање на смет, освен на места определени од општината, 3- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и птици во садови за отпад, освен за места определени за таа намена, 4- колење на кокошки и друга живина и животни, 5- испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти,	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 29 Став 3	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	

	<p>6- истурање или испуштање на течности во садови за отпад, на улици, во канали, реки и езера, 7- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен и слично, освен за места определени за таа намена. 8- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки, 9- чување и напасување на крупен добиток и живина 10- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи, освен за места определени за таа намена, 11- поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети, 12- мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе ги определи општината, 13- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за собирање смет, 14- фрлање, односно оставање на смет до контејнери и други видови на садови за собирање на смет, 16- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа, во двор, 16- поставување на контејнери и други видови садови за собирање смет надвор од определени места за нивно поставување, согласно со нивната намена, Член 14а Заради обезбедување на јавна чистота на јавните површини е забрането: 1-фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), освен за места определени за таа намена, 2- палење, закопување и уништување на смет, 3- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделски ѓубре, сено, отпад или слични материјали без претходна подготовка и поклопување на материјали со поклопец, 4- вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од стоваришта или градилишта со валкани тркала, 5- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи, 6- палење и уништување на садовите за собирање смет и 7- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, опрема на детски игралишта) (2)Заради обезбедување на јавна чистота на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на општината забрането е:</p>				
--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), оставање на хартија, опушоци,мастики, амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други отпадоци, - оставање на стари предмети од домаќинство исмет од вршење на дејности, - палење, закопување и уништување на смет, - оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и птици, - колење на кокошки и друга живина и животни, - сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен ислично, - оставање на запрежни коли, трактори, земјоделскимашини и алатки, нерегистрирани, хаварисани возила,приколки и камп приколки, - чување и напасување на крупен добиток и живина, - продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи, - поправање, сервисирање на возила и вршење наразни занаетчиски работи, - растурање на сметот од вреќи, контејнери и другивидови садови за собирање смет, - фрлање смет од кој било кат од станбена зградаили куќа, - плукање или секнење нос и - вршење на физиолошки потреби. 				
Член 1 Став 1	Дали сопственик или управувителот на јавен објект, ако не постави садови за фрлање на отпадоци и не обезбеди исправни инсталации во санитарните јазли на објектот, нема тоалетна хартија, машини засушење раце или хартија во секое време	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 31 Став 1 и 2	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му сеизрече за прекршок на правното лице кое сопственик или управува јавен објект, ако не постави садови за фрлање на отпад Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ста-вот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 14, 16, 17, 19, 20 Став 2 и 21	Дали физичко лице: - постапува спротивно на одредбите од членот 14 на овој закон,	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 33	Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност во	

	<ul style="list-style-type: none"> - фрла отпадоци, отпушоци, мастики и други предмети, плука или внесувадомашни миленичиња без одобрение на надлежен орган во внатрешноста, односно во ходниците на јавните објекти (член 16), - на јавни објекти испишува графити, црта или лепи плакати (член 17), -Заради обезбедување на јавна чистота на отворените простории на јавните објекти е забрането: <ul style="list-style-type: none"> - фрлање и оставање на предмети од домаќинства, лисја, гранки и корења од растенија, песок, отпадоци од градежен материјал, разни видови на амбалажа и други отпадоци, - оставање на смет од вршење на дејности на правни и физички лица покрај садовите за собирање на смет, - палење, закопување и уништување на смет, - оставање мртви животни, живина и птици, - испуштање на отпадни води и други течности и дворните места и објекти, - миење на возила и камп приколки, предмети од домаќинства и предмети од правни лица, - сечење, складирање на дрва, јаглен и слично - производство, печење на вар и дрвен јаглен, како и складирање и чување на градежен материјал без издадена дозвола од надлежен орган, - поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи, и - оставање измет од домашни животни и миленичиња <p>Член 19</p> <p>Организаторите на јавни манифестации (културни, спортски и други) на митинзи, прослави и други собири се должни веднаш по завршувањето на манифестацијата, односно собирот да го соберат сметот направен од учесниците на манифестацијата, односно собирот и да го остават на определено место за таа намена.</p> <p>При посета на излетнички места посетителите се должни при заминувањето од излетничкото</p>			<p>мандатна постапка со издавање на мандатен платен налогџему се изрече на физичко лице</p>	
--	---	--	--	---	--

	<p>место да го соберат сметот и да го остават на определено местопредвидено за таа намена. Корисниците на инсталациите во јавните санитарни јазли и во санитарните јазли во јавните објекти, заради обезбедување на јавната чистота се должни по користењето на истите задолжително да пуштаат вода.</p>				
Член 14а	<p>Дали заради обезбедување на јавна чистота на јавните површини е забрането:</p> <p>1-фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), освен за места определени за таа намена,</p> <p>2- палење, закопување и уништување на смет,</p> <p>3- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско гудре, сено, отпад или слични материјали без претходна подготовка и поклопување на материјалите со поклопец,</p> <p>4- вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од стоваришта или градилишта со валкани тркала,</p> <p>5- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи,</p> <p>6- палење и уништување на садовите за собирање смет и</p> <p>7- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, опрема на детски игралишта)</p> <p>(2)Заради обезбедување на јавна чистота на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје забрането е:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), оставање на хартија, опушоци,мастики, амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други отпадоци, - оставање на стари предмети од домаќинство исмет од вршење на дејности, - палење, закопување и уништување на смет, - оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и птици, - колење на кокошки и друга живина и 	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	33а	Глоба во износ од 200 евра во денарскапротиввредност во постапка за издавање на прекршочен платен налог ќе му се изрече на физичкото лице	

	<p>животни, - сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен ислично, - оставање на запрежни коли, трактори, земјоделскимашини и алатки, нерегистрирани, хаварисани возила,приколки и камп приколки, - чување и напасување на крупен добиток и живина, - продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи, - поправање, сервисирање на возила и вршење наразни занаетчиски работи, - растурање на сметот од вреќи, контејнери и другивидови садови за собирање смет, - фрлање смет од кој било кат од станбена зградаили куќа, - плукање или секнење нос и - вршење на физиолошки потреби.</p>				
Член 18 и 19	<p>Дали правните и физичките лица сопственици на објекти,сопственици на неизградено градежно земјиште во централното подрачје наопштината, општините во градот Скопје и градотСкопјеодносно сопственици и корисници на отворените простори на јавни објекти што се за редовна употреба на овие објекти се должни тие простори редовно да ги одржуваат на тој начин што нема да создаваат смет и други отпадоци, како и да го одржуваат зеленилотонатиепростори. Заради обезбедување на јавна чистота на отворените простории на јавните објекти е забрането: - фрлање и оставање на предмети од домаќинства, лисја, гранки и корења од растенија, песок, отпадоци од градежен материјал, разни видови на амбалажа и други отпадоци, - оставање на смет од вршење на дејности на правни и физички лица покрај садовите за собирање на смет, - палење, закопување и уништување на смет,</p>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 34	<p>Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако постапува спротивно на членовите 18 и 19 од овој закон. Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговец поединец ако постапува спротивно на членовите 18 и 19 од овој закон. Глоба во висина од 30% од одмерената глоба заправното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правнотолице, односно одговорното лице во трговец поединец</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - оставање мртви животни, живина и птици, - испуштање на отпадни води и други течности на дворните места и објекти, - миење на возила и камп приколки, предмети од домаќинства и предмети од правни лица, - сечење, складирање на дрва, јаглен и слично - производство, печење на вар и дрвен јаглен, како и складирање и чување на градежен материјал без издадена дозвола од надлежен орган, - поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчишки работи, и - оставање измет од домашни животни и миленичиња 				
Член 20	<p>Дали организаторите на јавни манифестации (културни, спортски и други) на митинзи, прослави и други собири се должни веднаш по завршувањето на манифестацијата, односно собирот да го соберат сметот направен од учесниците на манифестацијата, односно собирот и да го остават на определено место за таа намена.</p> <p>При посета на излетнички места посетителите се должни при заминувањето од излетничкото место да го соберат сметот и да го остават на определено местопредвидено за таа намена</p>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 35	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице ако постапува спротивно на членот 20 од овој закон.</p> <p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговец поединец ако постапува спротивно на членот 20 од овој закон.</p>	
Член 22 Став 2	<p>Дали во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици, односно корисници на јавни објекти се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.</p>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 37	<p>Глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изречена правното лице сопственик односно корисник на јавен објект ако не го исчисти снегот од отворени простор пред јавниот објект (член 22 став 2).</p> <p>Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.</p>	